

**Референтни каматни стапки за утврдување на променливи каматни стапки  
на кредитни производи за физички и правни лица**

**НРС (Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула)\***

Висина на годишно ниво	Датум на утврдување**	Период на важност
1.53%	25.06.2020	01.07.2020 - 31.12.2020
1.73%	25.12.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
1.95%	25.06.2019	01.07.2019 - 31.12.2019
1.98%	25.12.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
2.08%	25.05.2018	01.07.2018 - 31.12.2018
2.17%	25.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018

\* Објавена и преземена од интернет-страницата на НБРМ <http://www.nbrm.mk>.

\*\* Национална референтна стапка - НРС важечка на 25 јуни и 25 декември од претходното полугодие.

**Каматна стапка на инструмент благајнички записи/Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата за обврски во денари\***

Висина на годишно ниво	Датум на утврдување**	Период на важност
1.50%	30.06.2020	01.07.2020 - 31.12.2020
2.25%	31.12.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
2.25%	30.06.2019	01.07.2019 - 31.12.2019
2.50%	31.12.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
3.00%	30.06.2018	01.07.2018 - 31.12.2018
3.25%	31.12.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
3.25%	30.06.2017	01.07.2017 - 31.12.2017

\* Објавена и преземена од интернет-страницата на НБРМ <http://www.nbrm.mk>.

\*\* Референтна каматна стапка важечка на последниот ден од претходното полугодие (30 јуни, односно 31 декември).

**6м (шестмесечен) ЕУРИБОР\***

Висина на годишно ниво	Датум на утврдување**	Период на важност
-0.283%	26.06.2020	01.07.2020 - 31.12.2020
-0.325%	27.12.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
-0.311%	26.06.2019	01.07.2019 - 31.12.2019
-0.237%	27.12.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
-0.270%	27.06.2018	01.07.2018 - 31.12.2018
-0.271%	27.12.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
-0.271%	28.06.2017	01.07.2017 - 31.12.2017

\* Објавена и преземена од интернет-страницата на European Money Markets Institute - <https://www.emmi-benchmarks.eu/>.

\*\* Референтна каматна стапка важечка на последниот ден од претходното полугодие (30 јуни, односно 31 декември) со датум на објава на ден Т-2 работни дена, каде Т е последниот работен ден во претходното полугодие во согласност со календарот на работни денови за ЕУР валутата.

Доколку референтната стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула доколку не е поинаку уредено со договорните услови.

**3м (тримесечен) ЕУРИБОР\***

Висина на годишно ниво	Датум на утврдување**	Период на важност
-0.403%	26.06.2020	15.07.2020 - 14.10.2020
-0.349%	26.03.2020	15.04.2020 - 14.07.2020
-0.390%	27.12.2019	15.01.2020 - 14.04.2020
-0.413%	26.09.2019	15.10.2019 - 14.01.2020
-0.343%	26.06.2019	15.07.2019 - 14.10.2019
-0.309%	27.03.2019	15.04.2019 - 14.07.2019
-0.309%	27.12.2018	15.01.2019 - 14.04.2019
-0.319%	26.09.2018	15.10.2018 - 14.01.2019
-0.324%	27.06.2018	15.07.2018 - 14.10.2018
-0.329%	27.03.2018	15.04.2018 - 14.07.2018
-0.329%	27.12.2017	15.01.2018 - 14.04.2018
-0.329%	27.09.2017	15.10.2017 - 14.01.2018
-0.331%	28.06.2017	15.07.2017 - 14.10.2017
-0.330%	29.03.2017	15.04.2017 - 14.07.2017

\* Објавена и преземена од интернет-страницата на European Money Markets Institute - <https://www.emmi-benchmarks.eu/>.

\*\* Референтна каматна стапка важечка на последниот ден од претходниот квартал (31 март, 30 јуни, 30 септември, 31 декември) со датум на објава на ден Т-2 работни дена, каде Т е последниот работен ден во претходниот квартал во согласност со календарот на работни денови за ЕУР валутата.

Доколку референтната стапка има вредност под нула, тогаш ќе се смета дека изнесува нула доколку не е поинаку уредено со договорните услови.

**1м (едномесечен) ЕУРИБОР (Референтна каматна стапка за утврдување на казнена камата за кредити во денари со девизна клаузула и кредити во девизи)\***

Висина на годишно ниво	Датум на утврдување**	Период на важност
-0.504%	26.06.2020	01.07.2020 - 31.12.2020
-0.444%	27.12.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
-0.388%	26.06.2019	01.07.2019 - 31.12.2019
-0.364%	27.12.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
-0.370%	27.12.2018	01.07.2018 - 31.12.2018
-0.368%	27.12.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
-0.372%	28.12.2017	01.07.2017 - 31.12.2017

\* Објавена и преземена од интернет-страницата на European Money Markets Institute - <https://www.emmi-benchmarks.eu/>.

\*\* Референтна каматна стапка важечка на последниот ден од претходното полугодие (30 јуни, односно 31 декември) со датум на објава на ден Т-2 работни дена, каде Т е последниот работен ден во претходното полугодие во согласност со календарот на работни денови за ЕУР валутата.